



Предметна програма

ТТФ –ПБ405/ НУТ405 Претприемништво и мал бизнис

Студиска програма	Прехранбена технологија и биотехнологија / Нутриционизам
Ниво	Додипломски академски студии (прв циклус на академски студии)
Академска година	4 година
Семестар	Зимски семестар
ЕКТС кредити	6 кредити
Наставник	Вонр. проф. д-р Сашко Мартиновски
Јазик	Македонски
Цел	Цел: Запознавање на студентите со историјата, идејата и поимот на претприемништвото, карактерот и особеностите на личноста претприемач, поимот за менаџмент, карактерот на личноста менаџер и разлика помеѓу нив.
Содржина	Содржина: Осноовни одлуки и стратегии за започнување на start-up бизнис, дефинирање на поимот и разликите помеѓу, мал, среден и голем бизнис. Генерирање на бизнис идеи, креативни и иновативни, купување на постојан, развој на фамилијарен, животен циклус и менаџмент на фамилијарниот бизнис. Правни форми за основање на бизнис, форми на сопственост, партнерство. Меѓународно движење на капиталот, странски директни инвестиции, заеднички вложувања, лиценцирање, франшиза. Бизнис план, структура, примена, технички и финансиски дел, локација, потребни стандарди. Финансирање на бизнис идејата, значење на ЗФ парите, бизнис ангели, ризичен капитал, улога на банките, поим за берза. Е-бизнис, МСП и е-бизнисот. Претприемачки амбиент, улога на Централната влада и локалната самоуправа, бизнис инкубатори и научни паркови. Женско и етничко претприемништво. Замки во малиот бизнис, успех и неуспех, анализа, причини.
Материјал за учење	Поставено на moodle.

План за реализација на наставата

Бр. П.	Предавања	Вежби
1	Значењето на претприемништвото. Често употребувани економски термини кои на било кој начин се поврзани со претприемништвото.	Вежба 1. ФЕДЕРАЛ ЕКСПРЕС И ФРЕДЕРИК СМИТ (Суштински карактеристики на претприемништвото)
2	Различни пристапи во дефиницијата на претприемништвото. Специфични фактори се важни во меѓународната трговија спрема проф. Мајк Потер. Различните пристапи во дефиницијата на претприемништвото.	Вежба 2. ЛЕВИ ШТРАУС (значењето на иновациите)
3	Личноста на претприемачот според неколку познати автори и професори.	Вежба 3. Пример за рекомбинација и супституција на факторите
4	Споредба на претприемачка и непретприемачка активност. Споредба помеѓу претприемач и менаџер. Претприемачи- лидери. Споредба помеѓу претприемач и шеф. Негативни карактеристики на претприемачот.	Вежба 4. Разговор со студентите за релокација на ресурсите и оптимизација во делот на Нутриционизмот.
5	Значењето на иновациите за претприемништвото. Ризик во работењето на претприемачите. Комбинација, рекомбинација и заемна супституција на производствените фактори. Релокација на ресурсите и оптимизација на приносите.	Вежба 5. Пример за иновативност и креативност во Ресторан - пицерија
6	Развој на малите и средни претпријатија и на претприемништвото во современите економии. Претприемничко општество. Поддршка на претприемништвото. Мали и средни бизниси.	Вежба 6. Тест за претприемачи
7	Основни извори на креативноста и на нови идеи. Бариери на креативноста и на новите идеи. Brainstorming .	Вежба 7. Македонска берза
8	Основните форми на организација на бизнисите и нивни предности и слабости. Форми на организации на бизнисот во Р.С.Македонија.	
9	Кога и зошто се започнува сопствен бизнис. Откривање на претприемачки способности преку тест за претприемачи. Средства за да се почне сопствен бизнис преку правење на почетни биланси.	
10	Бизнис план.	
11	Финансирање на малите и средни претпријатија.	
12	ЗФ пари, бизнис ангели, банки и други извори на финансирање.	
13	Берза на хартии од вредност и нејзиното значење.	